

# Столарска стега Heavy duty

706



## Product features


- материјал: специјален флекс јаглороден челик за алат
- целосно појачан и кален
- дрвена рачка, лакирана




## Предности:

- интегрираната сопирачка спречува неконтролирано лизгање
- максимална сила на стегање 6000N
- лизгачки профил назабен
- ротирачка чаша

## Употреба:

- за употреба во столарија, заварување и монтажа




		$D\uparrow$	L	$L\uparrow$	A	C	B	
626283	200	200	323	465	181	136	34	1750
626284	300	300	423	565	181	136	34	1870
626285	400	400	523	665	181	136	34	2090
626286	500	500	623	765	181	136	34	2310
626287	600	600	723	865	181	136	34	2530
626288	1000	1000	1123	1265	181	136	34	3410

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)



Лизгачка вилица со повеќекратни избори за позиционирање.



Правоаголна челична профилирана шина со висока отпорност, калибрирана и назабена. Површинска завршница: челюсти лакирани, шини обложени со цинк.



Зашрафете со трапезоиден конец: „Помалку напорипоголема сила на стегане“.



Вртлива нога



